



DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS
SCOTTISH GOVERNMENT - RURAL DIRECTORATE
WELSH GOVERNMENT, DEPARTMENT FOR RURAL AFFAIRS
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT NORTHERN IRELAND

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR FRESH MEAT, INCLUDING MINCED MEAT, OF DOMESTIC BOVINE ANIMALS (INCLUDING BISON AND BUBALUS SPECIES AND THEIR CROSS-BREDS) FOR DISPATCH TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СВЕЖО МЕСО, ВКЛУЧУВАЈКИ И МЕЛЕНО МЕСО, ОД ДОМАШНИ ГОВЕДА (ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ ВИДОВИТЕ BISON И BUBALUS И НИВНИТЕ ВКРОСЕНИ РАСИ), ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

| COUNTRY: UNITED KINGDOM ЗЕМЈА: ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО | | | | VETERINARY CERTIFICATE TO REPUBLIC OF MACEDONIA ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------|
| I.1. Consignor / Испраќач Name / Име Address / Адреса | | | | I.2. Certificate reference number / Референтен број на сертификатот | | | I.2.a | | |
| I.5. Consignee / Примач Name / Име: Address and Post Code / Адреса и Поштенски број | | | | I.6. | | | | | |
| I.7. Country of origin / Земја на потекло UNITED KINGDOM | | ISO code/ИСО код GB | I.8. Region of origin / Подрачје на потекло N/A | | Code N/A | I.9 Country of destination/Земја на дестинација REPUBLIC OF MACEDONIA | ISO code ИСО код MK | I.10 Region of destination Подрачје на дестинација | Code Код |
| I.11. Place of origin / Место на потекло Name/Име: Address / Адреса Approval number / Број на одобрение | | | | I.12. | | | | | |
| I.13. Place of loading / Место на товариње: Address/Адреса | | | | I.14. Date of departure / Дата на поаѓање | | | | | |
| I.15. Means of transport / Средства за транспорт Aeroplane <input type="checkbox"/> Ship <input type="checkbox"/> Railway wagon <input type="checkbox"/> Road vehicle <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Возило за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Друго <input type="checkbox"/> Identification/ Идентификација: Documentary references/ Документ на кој се повикува: | | | | I.16. Entry BIP in RM / Влезен ВИМ на ГП во РМ I.17. | | | | | |
| I.18. Description of commodity/Опис на стоката | | | | I.19. Commodity code (HS code) / Код на стоката (ХС код) I.20. Quantity/Количества | | | | | |
| I.21. Temperature of product/ Температура на производот Ambient/Собна <input type="checkbox"/> Chilled/Разладено <input type="checkbox"/> Frozen/Смрзнато <input type="checkbox"/> | | | | I.22. Number of packages/ Број на пакувања | | | | | |
| I.23. Identification of container/seal number Идентификација на контејнерот/Број на пломба | | | | I.24. Type of packaging / Вид на пакување: | | | | | |
| I.25. Commodities certified for/ Пратките се наменети за: | | | | Human consumption/ Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> | | | | | |
| I.26. | | | | I.27. For import or admission into RM За увоз или влез во РМ <input type="checkbox"/> | | | | | |
| I.28. Identification of the commodities / Идентификација на стоките Approval number of establishments/ Број за одобрување на објектот | | | | | | | | | |
| Slaughterhouse/Кланица: | | Cutting Plant/Полгон за расекување | | | Cold Store/ Ладилник | | | | |
| Species (Scientific name) Видови (Научно име) | | Nature of Commodity Природа на стоката | | Treatment type Тип на обработка | Number of Packages Број на пакувања | | Net Weight Нето тежина | | |

II. HEALTH INFORMATION / ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА

II.1 Public health information / Информации за јавното здравје

I, the undersigned Official Veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health (Official Gazette of Republic of Macedonia No. 114/2007) or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 999/2001 and certify that the meat of domestic bovine animals described above was produced in accordance with those requirements, in particular that: / Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби од Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) Бр. 178/2002, (ЕЗ) Бр. 852/2004, (ЕЗ) Бр. 853/2004, (ЕЗ) Бр. 854/2004 и (ЕЗ) Бр. 999/2001 и потврдувам дека месото од домашни говеда опишани погоре е произведено во согласност со тие услови, поточно дека тие:

II.1.1 the [meat] [minced meat derived there from]⁽¹⁾ comes from (an) establishment(s) implementing a program based on the HACCP principles in accordance with the Law on veterinary public health or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 / [месото] [меленото месо добиено од него]⁽¹⁾ потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 852/2004;

II.1.2 the meat has been obtained in compliance with the Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 115/2008) or the equivalent Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; / месото е добиено во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр. 115/2008) односно еквивалентниот Дел I од Анексот III од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 853/2004;

(1) [the minced meat has been produced in compliance with Book of rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Section V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, and frozen to an internal temperature of not more than -18°C;] / [меленото месо е добиено во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел V од Анексот III од Регулацијата 853/2004, и е замрзнато до внатрешна температура од не повеќе од -18°C;]

II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with National veterinary legislation or equivalent Section I, Chapter II and Section IV, Chapters I and IX of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 / месото е оценето како погодно за исхрана на луѓето, после ante-mortem и post-mortem преглед, спроведен во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Дел I, Глава II и Делот IV, Глава I и IX од Анексот I од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 854/2004;

II.1.5 (1) [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance with National veterinary legislation or equivalent Section I, Chapter III of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;] [труповите или делови од труповите означени со здравствена ознака во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Дел I, Глава III од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 854/2004];

(1) [the packages of [meat] [minced meat]⁽¹⁾ have been marked with an identification mark in accordance with Book of rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;] / [пакуваната со [месо] [мелено месо]⁽¹⁾ се означени со етикета за идентификација во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анексот II од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 853/2004;]

II.1.6 the [meat] [minced meat derived therefrom]⁽¹⁾ satisfies the criteria set out in Book of Rules on microbiological criteria for food (Official journal of Republic of Macedonia No. 78/2008) or equivalent Commission Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs / [месото] [меленото месо добиено од него]⁽¹⁾ ги задоволува критериумите пропишани во Правилник за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошки критериуми (Службен весник на Република Македонија Бр. 78/2008) односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 2073/2005 за микробиолошкиот критериум за прехранбени продукти;

II.1.7 the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled / запазени се гаранциите кои ги покриваат живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во планот за остатоци поднесен во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива 96/23/ЕЗ, и посебно Член 29 се исполнети;

II.1.8 /the [meat] [minced meat derived there from]⁽¹⁾ has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Sections I and V respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 / [месото] [меленото месо добиено од него]⁽¹⁾ е складирано и транспортирано во согласност со релевантните услови од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I и V односно од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 853/2004;

II.1.9 with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE) / во однос на говедска спонгифорна енцефалопатија (BSE):

II.1 for imports from a country or a region with a controlled BSE risk and listed as such in National veterinary legislation or equivalent Decision 2007/453/EC (as last amended) / за увоз од земји или региони со контролиран ризик од BSE и се наведени како такви во Националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕК (со последната измена):

(a) the United Kingdom is classified in accordance with National veterinary legislation or equivalent Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a controlled BSE risk / Обединетото Кралство земјата или регионот е класифицирана во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Членот 5(2) од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 999/2001 како земја или регион со контролиран BSE ризик /

(b) animals from which the meat or minced meat was derived, have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity / животните од кои добиено месото или меленото месо, не се заклани после зашметување со гасен пистол, или убиени на истиот начин, или заклани после зашметување со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина;

(1) [(c) [the bovine meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in National veterinary legislation or equivalent Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine animals;] / [говедското месо или меленото месо не содржи и не е добиено од специфични ризични материјали како што е дефинирано во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс V од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 999/2001, или механичко одвоено месо добиено од коски од говеда;]

(1) [(c) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into no more than three wholesale cuts, and quarters contain no specified risk material other than the vertebral column, including dorsal root ganglia. The carcasses or wholesale cuts of carcasses of bovine animals containing vertebral column have been identified by a blue stripe on the label referred to in National veterinary legislation or equivalent Regulation (EC) No 1760/2000.⁽³⁾;] / [труповите, половинките од труповите или половинките од труповите пресечени на не повеќе од третинки и четвртинки, кои не содржат специфичен ризични материјали освен рбетниот столб, вклучувајќи ги дорзалните ганглии. Труповите или деловите од труповите од говеда кои содржат рбетен столб се означени со плава лента на етикетата, како што е наведено во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентната (ЕК) Бр. 1760/2000.⁽³⁾ ;]

II.2 Animal Health Attestation / Потврда за здравствената состојба на животните

I, the undersigned Official Veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:
Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека свежо месо опишано во Дел I:

II.2.1 has been obtained in the United Kingdom which, at the date of issuing this certificate:

тие потекнуваат од Обединетото Кралство која на денот на издавањето на овој сертификат:

- (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the same period no vaccination against the disease has taken place, and / е слободна 12 месеци од говедска чума, и за време на тој период не се вршени вакцинации против оваа болест, и
- (1) either / или
- (1) (b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and during the same period no vaccination against the disease has taken place;] / е слободна 12 месеци од лигавка и шап, и за време на тој период не се вршени вакцинации против оваа болест;
- (1) or/или
- (1) (c) has been considered free from foot-and-mouth disease since (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorized to export this meat by National veterinary legislation or equivalent Commission Regulation (EC)/20...., of (dd/mm/yyyy);] / се смета дека е слободна од лигавка и шап од (дд/мм/гггг), без појава на ниту еден случај по овој датум, и е одобрена за извоз на ова месо во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ)/20...., од (дд/мм/гггг).
- (1) (d) vaccination programs against foot-and-mouth disease are being officially carried out and controlled in domestic bovine animals;] / вакциналните програми против шап и лигавка се официјално спроведени и контролирани кај домашните говеда;
- (1) or/или
- (1) (e) has a systematic vaccination programme against foot and mouth disease and from herds where the efficacy of this vaccination programme is controlled by the competent veterinary authority through a regular serological surveillance indicating adequate antibody levels and which also demonstrates the absence of foot and mouth virus circulation;] / има систематски програм за вакцинација против лигавка и шап и од стада каде ефикасноста на програмата за вакцинација се контролира од страна на надлежниот орган, преку редовни серолошки анализи за одредување на соодветниот титар на антитела и кој исто така потврдува за отсуство на вирусот на лигавка и шап во циркулацијата;
- (1) (f) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and during the same period no vaccination against this disease has taken place and is controlled by the competent veterinary authority through a regular surveillance demonstrating the absence of foot and mouth infection] / била слободна од лигавка и шап во последните 12 месеци, и за време на тој период животните не се вакцинирани против лигавка и шап и е спроведена контрола од страна на надлежниот орган, преку редовни серолошки анализи за потврдување за отсуство на вирусот на лигавка и шап;

II.2.2 has been obtained from animals that / добиено е од животни кои:

- (1) (a) have remained in the territory described under point II.2.1. since birth, or for at least the last three months before slaughter / [останале на територијата опишана под точка II.2.1. од раѓањето, или најмалку три месеци пред колењето;]
- (1) either / или
- (1) (b) have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the United Kingdom from the territory with code (2) that at that date was authorized to export this fresh meat to the Republic of Macedonia;] [донесени се на код (2) која на тој датум имала одобрување за извоз на ова свежо месо во Република Македонија;
- (1) or/или
- (1) (c) have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the United Kingdom] / [донесени се на (дд/мм/гггг) на Обединетото Кралство, од територија со код (дд/мм/гггг) на Обединетото Кралство, од територија со код (2) која на тој датум имала одобрување за извоз на ова свежо месо во Република Македонија;

II.2.3 has been obtained from animals coming from holdings in which

добиено е од животни кои потекнуваат од одгледувалишта во кои:

- (a) none of the animals present therein have been vaccinated against [foot-and-mouth disease or] (6) rinderpest, and / ниту едно од животните таму присутни не се вакцинирани против [шап и лигавка] (6) или говедска чума, и
- (1) either / или
- (1) (b) in these holdings, and in the holdings situated in their vicinity within 10 km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 30 days / во овие објекти, и во објектите кои се наоѓаат близина во радиус од 10 км, немало појава на лигавка и шап или говедска чума во последните 30 дена;
- (1) or/или
- (1) (c) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these holdings and in the holdings situated in their vicinity within 25 km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 60 days, and / немало официјално рестрикција поради здравјето на животните и каде, во ови објекти и во објектите кои се наоѓаат во околина во радиус од 25 км, немало појава на лигавка и шап или говедска чума во последните 60 дена, и
- (d) they have remained for at least 40 days before direct dispatch to the slaughterhouse / тие останале најмалку 40 дена пред директно да се испорачаат до кланицата;
- (1) or/или
- (1) (e) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these holdings and in the holdings situated in their vicinity within 10 km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12 months, and, / не постои официјална забрана од здравствени причини и каде, во овие објекти и во објектите кои се наоѓаат во околината во радиус од 10 км, немало појава на лигавка и шап или говедска чума во последните 12 месеци, и /
- (1) (f) animals have not been introduced from non-approved EU areas during the last three months / животните не се воведени од региони во ЕУ кои немаат одобрување за време на последните три месеци;
- (g) animals are identified and registered in the national system of identification and certification of origin for bovine animals / животните се идентификувани и регистрирани во националниот Систем за идентификација и регистрација на потеклото за говеда;
- (h) the holdings in question are listed as approved holdings, following a favorable competent authorities' inspection and official report, in TRACES and inspections are regularly carried out by the competent authorities to ensure that the relevant requirements provided for in Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009) are respected / одгледувалиштата кои се во прашање се регистрирани како дозволени, следствено на инспекцијата на надлежниот орган и службениот извештај, во TRACES системот и проверките и контролата редовно се спроведуваат од страна на надлежниот орган за да се обезбеди дека релевантните услови од Регулативата (ЕУ) Бр. 206 /2010 (SANCO /4787/2009) се запазени

- II.2.4 **has been obtained from animals which** / добиено е од животни кои:
- (a) **have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and disinfected before loading, to an approved slaughterhouse without contact with other animals which did not comply with the conditions mentioned in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3.** / се транспортирани од нивните одгледувалишта до одобрена кланица во возила кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот, без да дојдат во допир со други животни кои не ги исполнуваат условите споменати во точка II.2.1, II.2.2 и II.2.3;
 - (b) **at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection during the 24 hours before slaughter and, in particular, have shown no evidence of the diseases mentioned under point II.2.1.** / во кланицата биле прегледани со цел да се утврди нивната здравствена состојба и тоа 24 часа пред колењето и не постои никаков доказ за присуство на болестите споменати во точка II.2.1.
 - (c) **have been slaughtered on** (dd/mm/yyyy) **or between** (dd/mm/yyyy) **and** (dd/mm/yyyy) **and** (dd/mm/yyyy) /Заклани се на (дд/мм/гггг) или помеѓу (дд/мм/гггг) и (дд/мм/гггг) и
 - (1) (d) **at the slaughterhouse have been kept prior to slaughter completely separate from animals the meat of which is not intended for the Republic of Macedonia or European Union** / во кланицата се држени одвоено од животни чие месо не е наменето за Република Македонија односно Европската Унија
- II.2.5 **has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned under point II.2.1. above during the previous 30 days or, in the event of a case of disease, the preparation of meat for exportation to the Republic of Macedonia or European Union has been authorized only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an Official Veterinarian** / добиено е во објект околу кој во радиус од 10 км., се нема појавено случај/избивање на болести кои се споменати под точка II.2.1. погоре за време на 30 дена претходно или во случај на појава на болест, подготовката на месото за извоз во Република Македонија односно Европската Union е одобрено единствено откако сите присутни животни се заклани, целото месо отстрането и објектот е целосно исчистен и дезинфициран под надзор на официјален ветеринар;
- II.2.6
- (1) (a) **has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions required in this certificate** / добиено е и подготвено без да дојде во допир со друго месо кои не ги исполнуваат услови споменати во овој сертификат;
 - (1) (b) **contains [boneless meat] [and] [minced meat] (1) obtained only from boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below 6.0 when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and / содржи [обескоскено] [и] [мелено месо] (1) добиено единствено од месо на кое му се отстранети коските, со исклучок на ситнежот, од трупови на кои им се отстранети главните пристапни лимфни јазли, и кои трупови биле подвргнати на зреење на температура поголема од +2 °C за време од најмалку 24 часа пред коските да бидат извадени и каде рН вредноста на месото е под 6.0 при електронско мерење во центарот на мускулот longissimus-dorsi после зреењето и пред вадењето на коските, и**
 - (c) **has been kept strictly separate from meat not conforming to the requirements mentioned above during all stages of its production, de-boning and storage until it has been packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas** / чувано е строго одвоено од месо кое не ги исполнува условите споменати погоре за време на сите фази на неговото производство, обескосувањето и чувањето, додека не се спакува во кутии или картони за понатамошно складирање во одредените региони;
 - (1) (d) **[contains [boneless meat], [and] [minced meat] (1), obtained only from boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + 2 °C for at least 24 hours before the bones were removed, and / [содржи [обескоскено] [и] [мелено месо] (1), добиено единствено од месо на кое му се отстранети коските, со исклучок на ситнеж, од трупови на кои им се отстранети главните пристапни лимфни јазли, кои трупови биле подвргнати на зреење на температура поголема од +2 °C за време од најмалку 24 часа пред коските да бидат извадени, и;**
 - (e) **has been kept strictly separate from meat not conforming to the requirements referred to in this certificate during all stages of its production, de-boning and storage until it has been packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas** / чувано е строго одвоено од месо кое не ги исполнува условите споменати погоре за време на сите фази на неговото производство, обескосувањето и чувањето, додека не се спакува во кутии или картони за понатамошно складирање во одредените региони];
 - (1) (f) **contains only trimmed-offal which have matured at an ambient temperature of more than + 2 °C for at least three hours, or, in the case of diaphragm and masseter muscles, for at least 24 hours** / содржи само тримуван ситнеж кој созрел на амбиентална температура поголема од +2 °C за време од најмалку 3 часа / или ако станува збор за дијафрагма или за цвакачките мускули, времето на зреење е најмалку 24 часа;
 - (g) **has been kept strictly separate from meat not conforming to the requirements referred to in this certificate during all stages of its production, de-boning and storage until it has been packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas** / чувано е строго одвоено од месо кое не ги исполнува условите споменати погоре за време на сите фази на неговото производство, обескосувањето и чувањето, додека не се спакува во кутии или картони за понатамошно складирање во одредените региони.
- II.3 **Animal welfare attestation / Потврда за благосостојбата на животните**

I, the undersigned Official Veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I derives from animals which have been treated in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of Republic of Macedonia legislation or equivalent legislation of European Union / Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека свежето месо опишано во Дел I потекнува од животни кои во кланицата пред колењето и за време на колењето или убивањето се третирали во согласност со релевантните услови на законодавството на Република Македонија или еквивалентата легислатива на Европската Унија.

| | | |
|---------------|---|--|
| Stamp / Печат | Official Veterinarian / Официјален ветеринар | |
| | Name (in capital letters) Име (со печатни букви) | Qualification and title Квалификација и титула: |
| | | |
| | Signature / Потпис: | Date / Дата: |
| | | |

(1) Keep as appropriate / Пополни соодветно